

БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ БР.1

Здружение на граѓани Центар за развој и едукација од Град Прилеп, има потреба од спроведување на верификувана обука за сертифицирање на 40 негуватели за давање на социјалната услуга: Помош и нега во домот.

Услови за спроведување на обуката:

- Датум на започнување: Обуката потребно е да започне да се реализира во текот на месец март 2023 година;
- Програма: Обуката потребно е да се одвива согласно верификувана програма за образование на возрасни;
- Место на одржување: Обуката потребно е да се реализира на подрачјето на Општина Прилеп;
- Сертификат: По завршување на обуката на учесниците да им се издаде сертификат: „Негувател/-ка за помош и нега во домот” .

Потребни квалификации на Давателот на обуката:

- да биде лиценциран за вршење дејност од областа образование на возрасни за давање на социјална услуга Помош и нега во домот;
- да не постои судир на интереси со Давателот на услугата (појаснување: *Давателот на услуга нема да биде подобен за добивање на финансиски средства во рамките на договорот за грант за финансирање на обуката, доколку истиот се јави и во улога на Давател на обуката*)

Заинтересираните понудувачи, потребно е со понудата да ја достават следната документација:

1. Пријава – Формулар за пријава за верификуван спроведувач на обука;
2. Решение за верификација на посебна програма за образование на возрасни;
3. Решение за лиценцирање за вршење дејност од областа образование на возрасни;
4. Изјава дека понудувачот нема судир на интереси со Давателот на услугата.

За најповолна ќе биде избрана онаа понуда која ги исполнува погоренаведените барања и квалификации, а воедно понудувачот има понудено најниска евалуирана цена.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат на следната електронска адреса: ste.prilep@gmail.com.

Понудите се доставуваат во електронска форма на е-поштата на Давателот на услуга: ste.prilep@gmail.com, со назнака: Понуда за спроведување на обука за негуватели за помош и нега во домот.

Краен рок за доставување на понудите е 01.02.2023 година.